


PLAN FOR IMMEDIATE REFORM PRIORITIES "3 - 6 - 9"

PLAN 18

ACTION PLAN FOR THE STRATEGY FOR REFORM OF THE JUDICIAL SECTOR (2017-2019)



LEGEND:

- DONE
- PARTIALLY DONE
- NOT DONE
- NO INFORMATION FOR REALIZATION

КОРЕЛАЦИЈАТА НА „ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ“, „ПЛАН ЗА ИТНИ РЕФОРМСКИ МЕРКИ 3-6-9“, „ПЛАН 18“ И „СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМА ВО ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР (2017-2019)“ И НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА.